

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Брачниот пар Стефанови, со голема желба и упорност, организирале преубава изложба со дела создадени од вредните детски раце.

"Акцијата, пред сè, имаше образовен карактер и опфати повеќе училишни предмети. Учениците, покрај цртежите, правеа и истражувања за човековата околина и нејзината заштита, разговараа и пишуваа текстови, правеа заеднички проекти и тродимензионални дела од отпадни материјали", вели господинот Стефанов.

ИЗЛОЖБА НА 1.000 ДЕТСКИ ЦРТЕЖИ



Пишува: Милева ЛАЗОВА

СВЕТОТ КАКО ИМАГИНАРНА ГРАДИНА

Македонскиот културен центар при црковната општина "Свети Никола" од Виндзор, Канада, организираше изложба на детски цртежи во регионот Есекс, на тема "Зачувај ја планетата". Изложбата беше свечено отворена и претставуваше досега најголемо реализирано презентирање од ваков тип.



Изложбата официјално ја отворил неговото Високо Преосвешенство Митрополитот американско-канадски господин Методиј. Пригодни поздравни говори одржале и парламентарецот Брајан Маси; градоначалникот на Општината Ла Сал, господинот Гери Бакстер; протојереј-ставрофор д-р Александар Мустеников и потпретседателот на црковната општина, Томе Дамчески.

Организаторите Маре и Глигор Стефанови, под покровителство на Македонскиот центар "Свети Никола", претходно распишале конкурс за детски цртежи и повеле акција која опфатила повеќе од 100 училишта со речиси 7.000 ученици.

"Акцијата, пред сè, имаше образовен карактер и опфати повеќе училишни предмети. Учениците, покрај цртежите, правеа и истражувања за човековата околина и за нејзината заштита, разговараа и пишуваа текстови, правеа заеднички проекти и тродимензионални дела од отпадни материјали. Целта беше да се зголеми свеста на учениците за загадувањето на човековата средина. Едновремено им се даде можност на најмладите со линии, бои, облици и ви-



ВО КАНАДА



зуелни симболи да го прикажат светот како имагинарна градина и безбедно место за живеење, да го изразат својот однос кон загадувањето на околината и климатските промени и да им испратат пораки на одговорните лидери и компании да преземат соодветни мерки против загаденоста", вели господин Стефанов, еден од организаторите, исто така, уметник.

Сите пристигнати дела биле изложени во една заедничка инсталациона поставка, така што цртежите биле поврзани со зелена и асоцијативно обликувана позадина на симболи од лисја, дрва, цветови и сл.

"На изложбата земаа учество повеќе од 1.000 ученици од околу 50 основни училишта. Им беа доделени 19 награди на наставници, училишта и ученици, како и награди за секое одделение посебно, од забавиште до осмо одделение, исто така, и три награди за најдобри цртежи. Добитник на главната награда од 500 долари е ученичката од осмо одделение, Мари Праис", додаде госпоѓа Стефанова.